

**ИЗМЕНЕТ И ДОПОЛНЕТ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2017 ГОДИНА
НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО- ПРАВНИ СТРАЖУВАЊА-СКОПЈЕ**

Бр.	Предмет на договорот за јавна набавка/ рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапка	Проценета вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешки
1	2	3	4	5	6	7
(според хронологија на објавување)	I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки					
01/2017	Набавка на тонери (компатибилни или еквивалентни)		јануари	150.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	
02/2017	Набавка на средства за одржување на хигиена		јануари	150.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	
03/2017	Набавка на ситен канцелариски материјал		јануари	200.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	
04/2017	Набавка на канцелариски материјал (хартија за печатење)		јануари	150.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	
09/2017	Набавка на информатичка опрема		мај	700.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање	

					понуди – со објавување на	
13/2017	Набавка на рачен и електричен алат за проектни потреби на ИСППИ		јануари		Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	Оваа постапка за јавна наба започната во 2016 година (С за јавна набавка бр. 09/2016 арх.бр. 05-1329/1 од 22.11.2016 година) и за истата во тек е истражување на пазарот и добивање согласност од СоП за јавни набавки;
15/2017	Групна јавна набавка за електрична енергија		Јуни	50.000.000,00 денари	Отворена	Постапката ја спроведува Ректоратот на УКИМ
	II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги					
05/2017	Услуги за воздушен транспорт (авиобилети и хотелско сместување)		јануари	300.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	
06/2017	Хардверски и софтверски сервис - одржување		февруари	100.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	По интервенција
07/2017	печатење на публикации (со техничка подготовка и лекторирање)		февруари 2	300.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	
11/2017	Услуги за преведување и proof reading		септември	150.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди со	

10/2017	Угостителски услуги		август	300.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	
12/2017	Услуги за изнајмување на канцелариска опрема (фотокопир)		октомври	150.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	
08/2017	Услуги од авторска агенција		мај	600.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	(за две години)
14/2017	Услуги за сервисирање и одржување на објект		Јули	800.000,00 денари	Постапка со барање за прибирање понуди – со објавување на оглас	(за две години)

Директор

Проф. д-р Мирјана Борота Поповска